

КАЈАКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



СТАТУТ

Декември 2017 година

Врз основа на членовите 5, 18, 23, 76 и 104 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр. 53/10 и 135/11), член 14, 15 и 22 став 1 алинеа 1 од Законот за спорт (Службен весник на РМ бр. 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 106/16 и 190/16) како и член 23 алинеа 2 од Статутот на Кајакарската Федерација на Македонија, Собранието на Федерацијата на седницата одржана на 27.12.2017 година, го донесе следниот:

СТАТУТ

На Кајакарска Федерација на Македонија

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Кајакарската Федерација на Македонија /во натамошниот текст КФМ/ е асоцијација на кајакарските клубови на територијата на Република Македонија, заради остварување на заедничките цели и задачи во областа на кајакарскиот спорт основана на неопределно време.

Во КФМ се остварува и јавниот интерес од областа на спортот на Републиката, општините и градот Скопје. Основни задачи на КФМ се организирање и развој на кајак и кану во следните дисциплини: слалом, спринт, спуст на дива вода, маратон, кану поло, рафтинг, СУП и други дисциплини признати од страна на Меѓународната Кајакарска Федерација /ИЦФ/.

Член 2

КФМ ја претставува во меѓународните односи Република Македонија во сите кајакарски дисциплини.

Промовира и развива меѓународна соработка, организира и подготвува настапи на кајакарите и кануистите на Олимписките игри, светски, европски и балкански првенства, светски купови, медитерански игри и други меѓународни натпревари. Федерацијата организира меѓународни натпревари во Р. Македонија.

Член 3

Името на Федерацијата е :**КАЈАКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА.**
Скратеното име на Федерацијата е : **КФМ.**

Член 4

КФМ со своето работење и дејствување врши непартиско, неполитичко како и не врши верско дејствување, согласно член 13 од Законот за здруженија и фондација (Службен весник на РМ бр.52/2010) и член 4 од Законот за спорт на РМ (Службен весник на РМ бр. 29/2002).

Член 5

Програмите и дејствувањето на КФМ неможат да бидат насочени кон:

- Насилно уривање на уставниот поредок на Републиката;
- Поттикнување или повикување на воена агресија;
- Разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.

Член 6

КФМ има својство на правно лице со права, обврски и одговорности што произлегуваат од законските прописи, од овој Статут и други акти на КФМ.

КФМ се запишува во Централниот Регистар на Република Македонија во Скопје.

КФМ ја претставува и ја застапува Претседателот на КФМ, а во негово отсуство потпретседателите или генералниот секретар.

Член 7

КФМ делува на територијата на Република Македонија.

Седиштето на КФМ е во Скопје, Градски парк - Кошаркарска сала Работнички.

Член 8

КФМ има знаме. Знамето на КФМ го утврдува Собранието на КФМ, и е во правоаголна форма со димензии 20 см x 30см, светлосина боја и фигура на кајакар во завеслај.

Член 9

КФМ има печат во кружен облик на кој е испишан текстот: Кајакарска Федерација на Македонија, а во средината на печатот се наоѓа знак.

Член 10

КФМ соработува со: Сојузот на Спортски Федерации на Македонија, Агенцијата за Млади и Спорт, Македонскиот Олимписки Комитет и асоцијации, за прашања од заеднички интерес. По потреба КФМ соработува со други здруженија на граѓани, Факултетот за Физичка Култура, претпријатија и други организации на територијата на Република Македонија.

КФМ самостојно се зачленува во соодветни меѓународни организации, кои делуваат во областа на кајакарскиот спорт.

Одлука за зачленување во КФМ донесува Собранието на КФМ.

Член 11

КФМ не може да врши стопанска дејност. КФМ може да основа друштво со ограничена одговорност и акционерско друштво, за остварување на целите, интересите и активностите, како и финансирање на нејзините функции утврдени со овој Статут.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КФМ

Член12

Основни цели и задачи на КФМ се:

- утврдување на заедничката политика на КФМ
- поттикнување и омасовување, развој, унапредување и афирмирање на кајакарството како спорт
- зајакнување на конкурентноста на македонските кајакари во правец на постигнување на врвни спортски резултати
- се грижи и за унапредување на статусот, правата и здравствената заштита на Македонските кајакари
- координирање и усогласување на програмските активности на комитетите за слалом и спринт, комисиите и кајакарските клубови. Сите недоразбирања да бидат решавани во соодветните органи и тела на КФМ
- унапредување, грижа за развој на соработката со републичките спортски федерации, други организации и сродни асоцијации со кои што е предвидена спортска соработка
- создава услови за успешно презентирање на кајакот во Република Македонија и странство
- го развива и усовршува системот на напревари
- учествува во подготвување и организација на големи меѓународни спортски натпревари
- врши други работи утврдени со закон, договори и други нормативни акти.

ЧЛЕНСТВО И ДЕЛУВАЊЕ

Член13

Членови на КФМ се спортските здруженија на граѓани односно трговски друштва кои имаат решение за дејност спорт (во натамошниот текст : (Кајакарски клубови).

Член14

За зачленување на кајакарскиот клуб во КФМ потребно е да се исполнат следните критериуми:

1. Да се основани во согласност со Закон.
2. Да поседува решение за дејност спорт од Агенцијата за Млади и Спорт.
3. Основна цел на основањето да биде поттикнување и развој на кајакарскиот спорт и спортот воопшто.
4. Федерацијата води регистар на сите членки кајакарски клубови

Член15

Одлука за зачленување во КФМ, врз основа на претходна оценка за исполнети критериуми за здружување донесува Собранието на КФМ.

Членките должни се да достават: Статут, Решение од Централниот Регистар, решение од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.

Во КФМ членуваат кајакарските клубови и дисциплини признаени од /ИЦФ/ кои функционираат на територија на Република Македонија.

Кајакарските спортски клубови можат да формират спортски школи согласно член 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спорт (Службен весник на РМ бр. 66/2004)

Организациите имаат даночни и царински олеснувања согласно со Законот.

Член 16

Статутот и другите општи акти на членките мораат да бидат во согласност со Законот за спорт, Законот за здруженија и фондации и овој Статут.

Член 17

Членките на КФМ имаат права и должности:

- да учествуваат во утврдувањето на заедничката политика
- да дадат предлози и забелешки на работата на органите на КФМ
- преку своите преставници активно учествуваат во работата и одлучувањето во сите органи и тела на КФМ
- да превземаат мерки и активности заради остварувањата на целите и задачите на КФМ
- да се залагаат за доследно спроведување на одлуките, ставовите и заклучоците на КФМ
- да користат други права и вршат други должности, кои им припаѓаат врз основа на овој Статут и другите акти на КФМ
- да учествуваат во системот на натпревари
- Организациите имаат даночни и царински олеснувања согласно Законот.

Член 18

КФМ е должна во рамките на своите права и должности сите мислења, сугестии предлози и иницијативи на членките да ги разгледа во своите органи и за тоа да завземе соодветни ставови.

КФМ може да одлучи за определени стратешки прашања да одреди претходна јавна расправа.

Член 19

Својството на членка во КФМ може да престане:

- со истапување од КФМ;
 - ако не ги исполнува критериумите утврдени во член 14 на овој Статут;
 - не плаќа членарина, не ги почитува одредбите од Статутот и другите општи акти на КФМ;
- Членката на која по било која основа и престанало тоа својство, должна е да ги исполни сите обврски кон КФМ.
- Членка на КФМ заради немање спортски активности во КФМ во текот на една година (учествува на најмалку две државни првенства со минимум пет /5/ натпреварувачи), го губи правото на одлучување во сите тела и органи на КФМ во текот на една наредна година.

ОРГАНИ НА КФМ

Член 20

Органи на Федерацијата се:

- Собрание
- Извршен Одбор
- Комитет за Спринт
- Комитет за Слалом
- Надзорен Одбор

Член21

СОБРАНИЕ

Собранието на КФМ во натамошниот текст: Собрание управува со работата на КФМ.

Член22

Собранието како највисок орган на КФМ се состои од два члена-преставници на сите здружени кајакарски клубови.Здружените кајакарски клубови ги бираат самостојно своите членови во Собранието.

Член23

Собранието ги врши следните работи:

- ја одредува политиката на развојот на кајакарскиот спорт во Република Македонија
- одлучува за донесување и промена на Статутот и други општи акти на КФМ
- донесува Деловник за својата работа
- разгледува и усвојува програма за една или повеќе години
- донесува финансиски план и завршна сметка на КФМ
- врши избор на Претседател на Федерацијата
- врши избор на членови на Извршниот одбор
- врши избор на членови на Надзорниот одбор
- формира комитети за слалом и спринт
- донесува одлуки за разрешување во однос на Статутот
- избира и отповикува преставници на КФМ во органи и тела на други организации
- одлучува за основање на претпријатие
- одлучува за здружување на нови спортски здруженија
- донесува одлука за престанок за работа на Федерацијата
- врши и други работи од делокругот на работата на КФМ, доколку со овој Статут или со нејзина одлука не се ставени во надлежност на извршниот или друг орган.

Член24

Мандатот на членовите на Собранието трае (4)години.

Мандатот на членовите на собранието може да престане и пред истекот на рокот кој што се избрани во следниве случаи:

- отповикување
- со поднесување на оставка на функцијата член на Собранието на КФМ
- доколку настапат такви околности поради кои членот не би можел да ја обавува должноста член на КФМ.

Отповикувањето на членовите се врши на начин и по постапка како и за неговото предлагање, односно избор.

Член 25

Доколку мандатот на членот престанал пред рокот за кој што бил избран, а истиот бил член на Извршниот одбор, за нов член на Извршниот одбор одлучува Собранието. На предлог на клубот кој има право да го отповика или замени со друг.

Член 26

Членот на Собранието има права и должности:

- да учествува во работата на Собранието и во други органи во кои што е избран;
- да завзема ставови по прашања за кои одлучува Собранието и неговите органи;
- за работата на Собранието и за својата работа да го известува кајакарскиот клуб кој што го претставува;
- да покренува дискусија за прашања од делокругот на работата на Собранието и дава предлози за донесување на соодветни одлуки;
- да учествува во извршувањето на задачите утврдени со одлуки на Собранието;
- поставува прашања, бара податоци и стручна помош од стручната служба на КФМ.

Член 27

Редовно изборно Собрание се одржува секоја четврта /4/ година.

Член 28

Собранието одлучува за сите прашања на седници.

Собранието донесува одлука со мнозинство на гласови од присутните членови на седницата.

Собранието одлучува со мнозинство на гласови на своите членови кога одлучува за:

- донесување на промена на Статутот и други општи акти на КФМ;
- донесување среднорочен план и развој на кајакарскиот спорт во Република Македонија;
- донесување програми, финансиски план и завршна сметка на КФМ;
- именување-избор и разрешување во согласност со Статутот;
- здружување на нови кајакарски клубови.

Член 29

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Федерацијата /во натамошниот текст претседател/.

Во случај на отсутност или спреченост на претседателот да претседава на седницата, него го заменува еден од потпретседателите со овластување од претседателот.

Член 30

Собранието се свикува најмалку еднаш годишно.
Вонредни седници можат да бидат свикани на барање од повеќето од 1/3 здружени кајакарски клубови, Извршниот одбор и Надзорниот одбор.
Ако Претседателот на Собранието во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на дадениот предлог не свика седница, седницата ја свикува Извршниот одбор, Надзорниот одбор или иницијаторите. Начинот на свикување на седницата се определува со деловникот за работа на собранието на КФМ.

Член 31

Седниците на Собранието се свикуваат најмалку 14 (четиринаесет) дена пред одржувањето на седницата. Во исклучителни ситуации Претседателот може да ја свика седницата и во пократок рок, но не помалку од 8 (осум) дена.
Седниците на Собранието се јавни и за нивната работа се води записник.

Член 32

Собранието за својата работа непосредно е одговорно пред здружените кајакарски клубови. Членовите на здружените кајакарски клубови во Собранието, лично се одговорни за својата работа пред организацијата од која се избрани во Собранието.

Член 33

ИЗВРШЕН ОДБОР

Извршниот одбор има пет /5/ члена, со мандат од четири/4/ години.
Претседателот на Собранието е и Претседател на Извршниот одбор, со мандат од четири /4/ години.
Извршниот одбор е составен од: два /2/ Потпретседатели кои се претседатели на комитетите за слалом и спринт, Генералниот секретар и еден /1/ претставник од комисијата на спортисти. Членовите на Извршниот Одбор можат да имаат свои замени за присуство на седницата.
Членовите на Извршниот одбор не смеат да бидат во никаква роднинска врска до второ колено.

Член 34

Извршниот одбор ги обавува следните работи:

- ја спроведува утврдената политика за развој на кајакарскиот спорт;
- го утврдува предлогот на Статутот и други општи акти;

- предлага донесување на план за развој на кајакарскиот спорт, годишна програма, финансов план, годишен календар на натпревари како и прифаќање на завршна сметка на КФМ;
- предлага услови и начин на користење на сметката;
- ги спроведува ставовите, заклучоците и одлуките на Собранието;
- управува со движниот и недвижниот имот на КФМ;
- ги разгледува прашањата од кајакарските клубови и превзема соодветни мерки за унапредување на нивната работа;
- се грижи за осигурување на стални и стабилни извори на финансирање;
- го прифаќа системот на натпреварување во кајакарење предложен од комитетите;

Извршниот одбор одлучува за сите прашања на седница. Седниците се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш во три месеци.

Член 35

Извршниот одбор донесува одлуки на седницата со мнозинство на гласови од присутните членови. За полноправно донесување одлуки, потребно е присуство на минимум три (3) членови. Извршниот одбор донесува одлуки со јавно гласање, освен во случај кога ќе одлучи одлуките да се донесуваат со тајно гласање.

Во колку резултатот од гласањето е нерешен, одлучува гласот на Претседателот.

Со цел за непречено работење и поголема ефикасност во донесување на одлуки на Извршниот одбор и заради обезбедување потребно мнозинство, односно потребен минимум присутни членови од значење за донесување на одлуките, спречениот член на Извршниот одбор, може да овласти со полномошно друго лице, но со претходно дадено одобрение од матичниот клуб за издаденото полномошно.

Доколку има итноста за донесување на одлука, согласно член 3 точка 11“ **ОДЛУЧУВАЊЕ БЕЗ ПРИСУСТВО**“ од законот за здружение и фондации начин преку кој членовите на ИО може да се изјаснат и донесат валидна одлука без одржување на седница, а преку телефонска конференција, електронска пошта, потпишување на акт или друг начин уреден со Статутот на Федерацијата, се консултираат со Генералниот Секретар, а одлуката мора на првата редовна седница на ИО истата да ја верификуваат.

Член36

Седницата на Извршниот одбор ги свикува и со нив раководи Претседателот на КФМ.

Во случај на отсутност или спреченост на Претседателот, седницата ја свикува и со неа раководи еден член на Извршниот одбор, овластен од Претседателот на КФМ.

Седницата се свикува и по барање на најмалку три /3/ члена од Извршниот и Назорниот одбор.

Член37

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието. Собранието може да го отповика целиот Извршен одбор или поедини членови пред истекот на мандатот, доколку оцени дека истите не ја обавуваат својата должност согласно со одредбите на Статутот, односно во согласност со одлуките на Собранието.

Извршниот одбор или член на Извршниот одбор се отповикува по иста постапка како што се избрани.

КОМИТЕТИ-КОМИСИИ

Член 38

За подготвување на предлози и стручни обработки на прашања од работата со специфичните активности на секоја дисциплина во рамките на КФМ, Собранието формира Комитети-комисии, како стручни органи кои работат самостално.

Членовите на Комитетите се бираат според пласманот на првите пет(5)клубови од државните првенства секој засебно за својот комитет.

Постојани Комитети;

1.Комитет во кајак спринт од пет(5)члена;

-Стручен совет од три(3)члена

-Судиска комисија од три(3)члена

-Натпреварувачка комисија од три(3)члена

- Регистарциона комисија од три (3)члена

- Комисија за финансии и маркетинг од три(3)члена

2.Комитет во кајак слалом од пет(5)члена;

-Стручен совет од три(3)члена

-Судиска комисија од три(3)члена

-Натпреварувачка комисија од три(3)члена

- Регистарциона комисија од три (3)члена

- Комисија за финансии и маркетинг од три(3)члена

3.Дисциплинска комисија од три(3)члена составена од преставници на комитетите за спринт и слалом кои се одбираат на Собрание.

4. Комисија за спортисти е составена од членови од двата комитети, која е составена од (5) члена, која работи по свој правилник и дава свој преставник во Управниот одбор на КФМ.

Член 39

Мандатот на членовите на Комитетите–комисиите трае четири(4) години.

Членовите на Комитетите-комисиите и нивните Претседатели се бираат внатре во Комитетите.

Правата, обрските и одговорностите на Комитетите-комисиите, нивното поле на делување се регулираат со посебен Правилник за секој комитет.

Комитетите во кајак спринт и слалом должни се да поднесат преку Извршниот одбор до Собранието;

а)Предлог Програма и финансов план за една година;

б)Предлог Годишен извештај за работата и финансов извештај.

НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 40

Надзорниот одбор е орган на КФМ кој се состои од три (3)члена, преставници од спортските работници.

Членовите на Надзорниот одбор ги бира Собранието.

Членовите на Надзорниот одбор неможат да бидат членови и на други органи и тела на КФМ.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири(4)години.

Претседателот го бираат од своите редови.

Член 41

Надзорниот одбор:

-го контролира спроведувањето на законитоста на работењето на КФМ;

-врши контрола на извршувањето на законските договорените и другите обврски на КФМ;

-го контролира и анализира остварувањето на утврдената финансиска политика и финансискиот план на КФМ;

-предлага мерки што треба да се превземат за спроведувањето и отстранувањето на неправилностите во работењето;

-предлага и други мерки во врска со својата работа и задачите од делокругот на своето работење.

Член 42

Надзорниот одбор за својата работа поднесува извештај до Собранието и одговара пред него.

Начинот на работата на Надзорниот одбор се уредува со Деловникот за работа.

Член 43

Органите на КФМ и Стручната служба на КФМ должни се на Надзорниот одбор и инспекторот од Агенцијата за Млади и Спорт на Република Македонија да му ги дадат сите барани и потребни податоци како и овозможување увид во целокупната документација.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 44

Претседател на КФМ може да предложи секој кајакарски клуб.
За Претседател ќе биде избран оној кандидат што ќе добие повеќе гласови од присутните членови на Собранието, со мандат од (4) четири години, но не повеќе од два мандата последователно. Членовите на органот на управување и Генералниот Секретар не смее да се во роднинска врска по сите линии до втор степен со Претседателот на Федерацијата, ниту пак, нивни компании да се капитално или управувачки поврзани.

Член 45

Претседателот за својата работа одговара пред Собранието.
Претседателот се бира од редовите на особено истакнати спортски работници и стручни лица од областа на кајакарскиот спорт.

Член 46

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

- Ја претставува и застапува КФМ;
- Свикува и претседава на седницата на Собранието и Извршниот одбор;
- Ги потпишува актите што ги донесува Собранието и Извршниот одбор;
- Наредбодател е за извршување и реализација на финансискиот план на КФМ;
- Извршува и други активности утврдени со овој Статут и другите општи акти на КФМ.

Член 47

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Потпретседателите го заменуваат претседателот во случај кога тој е отсутен или спречен да раководи со Федерацијата подолго од два месеца.

По овластување од Претседателот, потпретседателите го заменуваат и во други случаи.
Потпретседателите, кога го заменуваат Претседателот ги има истите права и обврски како него.

Потпретседателите се претседатели на Комитетите за спринт и слалом.

Член 48

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Генералниот секретар на федерацијата го избира Собранието на предлог од Претседателот.

Член 49

За Генерален секретар може да биде именувано лице кое има организаторски способности и соодветни резултати како стручно лице во спортот и да познава еден од странските јазици.

Член 50

Генералниот секретар е самостоен во својата работа, а за истата одговара пред Претседателот и Извршниот одбор на Федерацијата.

Член 51

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР

- ја застапува КФМ во границите на овластувањата добиени од Претседателот и Извршниот одбор;
- се грижи за организирање на работата на Извршниот одбор и Надзорниот одбор на КФМ;
- се грижи за извршување на заклучоците и одлуките на Извршниот одбор на КФМ;
- соработува со Агенцијата за млади и спорт и Македонскиот Олимписки комитет;
- се грижи за известување на јавноста за работата на КФМ;
- се грижи за подготвување на нацртите и предлозите на програмите, финансискиот план, завршната сметка и другите документи што ги донесува Извршниот и Надзорниот одбор;
- извршува и други обврски утврдени со закон и одлуки на Извршниот одбор.

Член 52

Генералниот секретар може да биде разрешен и пред истекот на времето за кое што е избран:

- ако поднесе оставка
- ако со неизвршување или несоодветно извршување на својата должност го оневозможи вршењето на основните задачи на КФМ или ако со своето незаконско и неправилно однесување и нанесе штета на КФМ
- во други случаи предвидени со Закон.

СЕЛЕКТОР И ТРЕНЕР НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА:

Член 53

Комитетите на КФМ избираат селектори и тренери на државната репрезентација во кајак-кану слалом и спринт според нивните правилници, посебно за мажи посебно за жени, со надомест на професионален или на аматерски однос.

Член 54

Селекторите и тренерите на државната репрезентација се избираат на период од четири (4) години, во своите Комитети за слалом и спринт, по правило за четиригодишен олимписки циклус, со право на повторен избор, а може и за пократок временски период.

Член 55

Делокругот, надлежноста, правата и обврските, постапката и начинот на ангажирање се регулираат со посебен правилник на Комитетите за репрезентацијата на Македонија во кајак слалом и спринт.

МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Член 56

КФМ своите материјални средства за извршување на програмските задачи ги обезбедува од Агенцијата за Млади и Спорт, врз основа на приложената Програма на КФМ за Комитетите. КФМ може да оставрува средства за редовна дејност за остварување на одделни програмски активности од:

- претпријатија
- здружени организации
- спонзорства
- од приредување на игри на среќа
- чланарина и други приходи на КФМ

Член 57

Приходите и расходите на КФМ се утврдуваат со Финансискиот план кој го донесува Собранието на КФМ.

Наредбодател за извршување на Финансискиот план на КФМ е Претседателот на КФМ.

Член 58

КФМ може да поседува движен и неподвижен имот.

Средствата на КФМ се користат на начин утврден со Закон со овој Статут и другите општи акти на КФМ.

Член 59

Претседателите на Комитетите самостојно учествуваат во донесувањето одлуки за начинот и работата во Комитетите. Извршниот Одбор на КФМ распределува финансиски средства врз основа на усвоена Програма на Комитетите, на добиените средства од Агенцијата за Млади и Спорт, Македонскиот Олимписки Комитет и други донатори". Претседателот и Генералниот Секретар на КФМ неможат да влијаат или одлучуваат за Програмите за работа на Комитетите.

Член 60

Стручните, организационите работи, кореспонденцијата, финансиските, административно-техничките и другите работи на органите на КФМ ги вршат работниците вработени во КФМ и Спортската Федерација на Македонија каде што е здружена КФМ.

Член 61

Работниците во КФМ и стручната служба на Спортската Федерација на Македонија, своите права и обврски од работен однос ги остваруваат во согласност со Законот, правилниците на Комитетите и други општи акти на КФМ.

Член 62

Со цел за поуспешно извршување на работите, Комитетите можат да донесат одлука вработените да се вклучат во друга стручна служба од областа на спортот.

Член 63

Неспоиво е вршење на функција член во органите на КФМ со функцијата работник, односно стручната служба на Спортската Федерација на Македонија.

ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 64

Работата на КФМ е јавна.

Јавноста во работата на КФМ се остварува преку;

- навремено доставување на материјали за расправа на претставниците на членките и другите заинтересирани организации и ;
- известување на претставниците од средствата за јавно информирање и други средства за информирање со содржината на прашањата по кои ќе се расправа на седницата на органите на КФМ;
- известување на граѓаните за работата и функционирањето на КФМ и на други начини.

За одредени значајни прашања, за кои е потребно да се запознае пошироката јавност КФМ може да свика „Конференција на средства за јавно информирање“.

Член 65

Федерацијата може да издава списанија, листови, публикации и брошури од областа на кајакарскиот спорт.

Член 66

Јавноста на информирањето се врши во согласност со прописите за јавно информирање.

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Член 67

За постигнување резултати во развојот и унапредувањето на кајакарскиот спорт во Република Македонија, по повод годишнини и јубилеи, КФМ доделува признанија на спортски организации, Федерации и поединци.

Признанијата се доделуваат согласно изготвен Правилник.

Член 68

На прогласените пет(5) најдобри кајакари-ки сениори, пет(5) најдобри кајакари-ки младинци, најдобар кајакарски клуб и тренер за тековната година во кајак спринт и слалом, КФМ им доделува соодветни награди. Рангирањето на спортистите, клубовите и тренерите се врши врз основа на изготвен Правилник.

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА КФМ

Член 69

Федерацијата престанува со работа:

- ако е донесена одлука на Собранието на КФМ со двотретинско мнозинство;
- ако бројот на членки се намали под бројот определен за основање;
- ако Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука дека програмата и Статутот на КФМ не се во согласност со Уставот;
- ако се утврди дека КФМ престанала со работа;
- во други случаи определени со Закон.

Претседателот на КФМ или лицето кое ја застапува КФМ е должен за околностите од став еден од овој член да го извести Централниот Регистар на РМ во рок од 15 дена по нивното настанување.

Член 70

Доколку не се исполнети условите од член 70, став 2 на овој Статут, се свикнува нова седница на Собранието, по истекот на (6) шест месеци.

Член 71

Во случај на престанок на работата на КФМ доколку не биде донесена одлука за право на имотот и средствата, по намиравање на обврските, имотот ќе и припадне на Р. Македонија.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Измени и дополнувања на овој Статут донесува Собранието на КФМ на начин и по постапка која се применува за неговото донесување.

Во случај на измени и дополнување на Статутот на КФМ и други измени предвидени со Закон, КФМ во рок од (30)триесет дена од денот на донесувањето на измените и дополнувањата на Статутот на КФМ, односно измените предвидени со Закон, го известува надлежниот орган, со поднесување барање до Централниот Регистар на Р.М за запишување на измените и дополнувањето во регистарот.

Член 73

Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на КФМ.

Член 74

Сите општи акти на КФМ кои не се во согласност со овој Статут, ќе се усогласат со одредбите на овој Статут во рок од (6) шест месеци од денот на неговото донесување.

Член 75

Здружените кајакарски клубови и Комитетите се должни да ги усогласат своите Статути и Правилници со Статутот на КФМ во рок од (6)месеци од денот на стапување во сила на овој Статут.

Член 76

Со стапување во сила на овој Статут, престанува да важи претходниот Статутот на Федерацијата.

Член 77

Овој Статут влегува во сила на 27.12.2017 година, со денот на неговото донесување.

Кајакарска Федерација на Македонија
Претседател,
Коста Ефтимов